



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

Македонија

1972 Скопје

Год 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка на Службата на општественото кинговодство за претплата, посебно издавница и огласи 608-3-291-3

Четврток, 24 август 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 43

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 4 динари. — Претплата за 1972 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. Факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671.

425.

Врз основа на член 24, во врска со член 25 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДЕЛОКРУГОТ И РАБОТАТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ЗАКОНОДАВНИ И ПРАВНИ РАБОТИ

1. Со оваа одлука се утврдува делокругот, начинот на работата и основите на организацијата на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи, како самостојна стручна служба во Сојузниот извршен совет.

2. Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи (во понатамошниот текст: Секретаријатот) врши стручни работи за потребите на Сојузниот извршен совет во постапката на подготвувањето на закони и други општи акти на Сојузната скупштина, што Советот ѝ ги предлага на Скупштината, како и во постапката на подготвувањето на прописи и други општи акти што ги донесува Советот, и обезбедува стручно и методолошко единство и согласност на овие прописи и други општи акти со Уставот и со сојузните закони.

Секретаријатот ја следи состојбата на сојузното законодавство, на барање на Советот или по своја иницијатива, изнесува пред Сојузниот извршен совет начелни и други прашања од значење за изградбата и остварувањето на единствените основи на правниот систем, и врши други стручни работи од надлежноста на Советот во врска со подготвувањето на прописи и со проучувањето на одделни правни прашања што ќе му ги одреди Советот.

3. Во извршувањето на своите задачи Секретаријатот:

1) на Сојузниот извршен совет му дава мислење и предлози за предлозите за донесување на закони, нацрти на закони, предлози на закони и други општи акти на Сојузната Скупштина, што Советот ѝ ги предлага на Сојузната скупштина, учествува во подготвувањето односно во утврдувањето на текстот на тие акти според заклучок на Советот, и го следи претресувањето на тие акти во телата на Сојузната скупштина;

2) на Советот му дава мислење и предлози за прописите и другите акти што тој ги донесува, а според заклучок на Советот подготвува такви акти или учествува во утврдувањето на нивниот текст;

3) на Советот му дава мислење и предлози за предлозите за донесување на закони, нацрти на закони, предлози на закони и други општи акти што Скупштината му ги доставува на Советот на мислење;

4) на Советот му дава мислење и предлози и за други материјали што се претресуваат на седницата на Советот, а кои содржат заклучоци или предлози за понатамошната работа на Советот или за работата на сојузните органи на управата и сојузните организации, како и мислење и предлози за начелни и други прашања од значење за изградбата и единството на правниот систем.

4. На сојузните органи на управата и на сојузните организации Секретаријатот им дава мислење за нацртите на прописи што тие ги донесуваат, како и за прописите што ги подготвуваат за потребите на Советот.

5. Мислењата и предлозите за нацртите и предлозите на прописи или други акти односно материјалите од точка 3 на оваа одлука, Секретаријатот ги дава од гледиштето на нивната согласност со Уставот, единството на правниот систем и методолошката и правната обработка, а за прописите од точка 4 на оваа одлука — и од гледиштето на нивната согласност со сојузниот закон.

6. Секретаријатот се грижи за објавувањето на прописите и другите акти во „Службен лист на СФРЈ“, освен прописите и актите што ги донесува Сојузната скупштина.

7. Во вршењето на работите од точ. 2 до 4 на оваа одлука, Секретаријатот соработува со сојузните органи на управата, со сојузните организации, со соодветните стручни служби за законодавни прашања во републичките и покраинските извршни совети и со заинтересираните самоуправни и други организации и здруженија (Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската комора на Југославија, Постојаната конференција на градовите и др.).

Секретаријатот обезбедува соработка со Сојузниот правен совет, со Сојузниот економски совет и со Секретаријатот за законодавство на Сојузната скупштина, по начелни и други поважни прашања на правниот систем, а со Секретаријатот за законодавство на Сојузната скупштина — по прашањата на единственото спроведување на начелата на методолошката и правната обработка на прописите.

8. Со работата на Секретаријатот раководи секретар.

Секретарот го организира вршењето на работите во Секретаријатот, го претставува Секретаријатот и е највисок дисциплински старешина на работниците во Секретаријатот.

Во поглед на засновувањето и престанокот на работниот однос на работниците во Секретаријатот, секретарот има права и должности на старешина на сојузен орган на управата.

За својата работа и за работата на Секретаријатот секретарот му одговара на Сојузниот извршен совет.

Во случај на отсутност или спреченост, секретарот го заменува помошник-секретар кого што секретарот ќе го одреди во согласност и со Сојузниот извршен совет.

9. Помошниците-секретари непосредно раководат со секторот на работата што ќе им го одреди секретарот, и за својата работа нему му одговараат.

10. Секретаријатот ги врши работите на својата основна дејност според програмата за работата што, во согласност со програмата за работата на Сојузниот извршен совет ја утврдува секретарот, по прибавеното мислење на Советот на работната заедница.

11. Заради разгледување начелни и други поважни прашања од надлежноста на Секретаријатот и давање мислења и предлози на секретарот за тие прашања, во Секретаријатот постои колегиум.

12. Внатрешната организација на Секретаријатот се утврдува според природата и обемот на работите што Секретаријатот ги врши.

Внатрешната организација и начинот на работата во Секретаријатот се утврдуваат така што да се обезбеди успешно и ефикасно вршење на работите за потребите на Сојузниот извршен совет.

Внатрешната организација и систематизацијата на работните места во Секретаријатот ги утврдува советот на работната заедница на Секретаријатот и секретарот.

13. Работниците во Секретаријатот имаат исти права на самоуправање како и работните луѓе во сојузните органи на управата.

Работниците во Секретаријатот сочинуваат посебна работна заедница.

14. Средствата за работата на Секретаријатот се обезбедуваат посебно во буџетот на федерацијата во рамките на средствата за работата на Сојузниот извршен совет.

Наредодавец за извршувањето на претсметката на Секретаријатот е секретарот.

15. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 139
17 август 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

426.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ

1. Цените на производите и услугите од надлежноста на федерацијата, што по 26 ноември 1972 година се зголемени со посебните одлуки на Сојузниот извршен совет и со измените и дополненијата на Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 19/72, 24/72, 26/72, 28/72, 30/72, 31/72, 35/72, и 38/72), важат и натаму како максимирани цени.

Цените на другите производи и услуги од надлежноста на федерацијата, што се максимирани со Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/71), се сметаат како затечени цени. Овие цени можат да се менуваат со спогодување на претставниците на производителите односно вршителите на услугите со претставниците на потрошувачите — купувачите на производите и услугите, на начинот и по постапката предвидени во чл. 22 до 26 од Законот за општествената контрола на цените и во Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производи и услугите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/72), во согласност со Сојузниот завод за цени, а врз основа на утврдената политика на цените.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 138
17 август 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

427.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА 1972 ГОДИНА

1. За увоз на резервни делови за одржување и ремонт на патнички моторни возила се утврдува посебен износ на глобалната девизна квота за 1972 година од 17.000.000 динари во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања.

2. Средствата на посебниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука им се распределуваат на републиките и автономните покраини сразмерно на просечниот процент на учеството на авторемонтните претпријатија, на сервисните претпријатија и на основните организации на здружениот труд за одржување и ремонт на патнички возила во составот на трговските претпријатија регистрирани за промет на патнички возила (во понатамошниот текст: работните организации) на републиката и автономната покраина — во вкупен приход, доход и број на вработените во овие организации во Југославија, а според податоците од завршните сметки на тие организации за 1971 година.

3. Средствата од точка 1 работните организации ги распределуваат договорно во рамките на стопанската комора на републиката и стопанската комора на автономната покраина според критериумите што тие самите ќе ги утврдат.

4. Ако работните организации не го постигнат договорот од точка 3 на оваа одлука, распределбата ќе ја изврши надлежниот орган на републиката односно автономната покраина, врз основа на извештајот и мислењето на стопанската комора на републиката односно автономната покраина.

5. По извршената распределба на посебниот износ на глобалната девизна квота, стопанската комора на републиката односно автономната покраина му доставува извештај за извршената распределба, со соодветната документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Ако распределбата на глобалната девизна квота ја извршил надлежниот републички односно покраински орган, извештајот од став 1 на оваа точка го поднесува тој орган.

6. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на секоја работна организација, која според одредбите на оваа одлука има право на средства на глобалната девизна квота, ќе ѝ издаде решение за височината на девизната квота што ѝ припаѓа.

7. Неискористениот износ на глобалната девизна квота за 1972 година за увоз на резервни делови за патнички возила може да се користи во наредната година.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 140
17 август 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

428.

Врз основа на член 4 од Уредбата за издатоците за службени патувања во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/65 и 27/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗНОСИТЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Во Решението за износите на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/69) во точка 1 се вршат измени на валутите во кои се одредени дневниците за службени патувања во следните странски земји, така што изменетиот текст да гласи:

За Гана:

I група работни места	26 САД долари
II „ „ „	26 „ „
III „ „ „	22 „ „
IV „ „ „	22 „ „

за Гвинеа:

I група работни места	28 САД долари
II „ „ „	28 „ „
III „ „ „	22 „ „
IV „ „ „	22 „ „

за Израел:

I група работни места	24 САД долари
II „ „ „	22 „ „
III „ „ „	20 „ „
IV „ „ „	18 „ „

за Кина:

I група работни места	10 англ. фунти
II „ „ „	10 „ „
III „ „ „	8 „ „
IV „ „ „	8 „ „

за Шпанија:

I група работни места	18 САД долари
II „ „ „	16 „ „
III „ „ „	14 „ „
IV „ „ „	12 „ „

за Тунис:

I група работни места	20 САД долари
II „ „ „	20 „ „
III „ „ „	18 „ „
IV „ „ „	16 „ „

за ОАР:

I група работни места	24 САД долари
II „ „ „	22 „ „
III „ „ „	20 „ „
IV „ „ „	18 „ „

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 137

17 август 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

429.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE ZEIT“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Zeit“ број 30, од 28 јули 1972 година, кој излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/69

9 август 1972 година

Белград

Сојузен секретар

за внатрешни работи,

Лука Бановиќ, с. р.

430.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „International Herald Tribune“, бр. 27.852 од 2 август 1972 година, бр. 27.853 од 3 август 1972 година и бр. 27.854 од 4 август 1972 година, кој излегува на англиски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-4-1/11

9 август 1972 година

Белград

Сојузен секретар

за внатрешни работи,

Лука Бановиќ, с. р.

431.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/72), на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по претходно прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1972 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/72, 23/72, 27/72, 31/72, 33/72, 36/72, 38/72 и 41/72) во точка 2 одредба под 1 Репродукциони материјали, под редниот број 11 во колона 4 бројот: „310.000“ се заменува со бројот: „360.000“.

2 Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 11007/2
17 август 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Хациќ, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЦЕНТРАЛНО-АФРИЧКАТА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЦЕНТРАЛНО-АФРИЧКАТА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува

Стефановски Никола од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Централно-афричката Република.

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух. Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печат: Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17

II

Се назначува

Емини Цавид, советник во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Централно-афричката Република, со седиште во Бразавил.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 19
26 јули 1972 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
425. Одлука за делокругот и работата на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи — — — — —	863
426. Одлука за формирањето на цените на производите и услугите — — — — —	866
427. Одлука за утврдување на посебниот износ на глобалната девизна квота за увоз на резервни делови за патнички моторни возила за 1972 година — — — — —	866
428. Решение за измена на Решението за износите на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци — — — — —	867
429. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Zeit“ — — — — —	867
430. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „International Herald Tribune“ — — — — —	867
431. Наредба за измена на Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1972 година — — — — —	868
Укази — — — — —	868
Меѓународни договори — — — — —	449